






Упатство за најава на мобилната апликација S-Bанка

Чекор 1: Преземање на апликацијата S-Banka


► Симнете ја ажурираната S-Banka мобилна апликација од Google Play Store / AppStore



Чекор 2: Регистрација на нов корисник



Откако ќе ја преземете и инсталирате апликацијата S-Banka потребно е да ја одберете опцијата: **Најава**



Внесете ги активациските кодови кои ги добивте на СМС и e-mail

Напомена: при внес на кодовите не излегувајте од апликацијата и не користете copy-paste

Чекор 4: Избор на ПИН код и најава на S-Banka

SPARKASSE
Bank

ПИН-от мора да содржи минимум 4 цифри, максимум 8 цифри.

Внесете го Вашиот нов ПИН код

Потврдете го ПИН кодот

Продолжи

Откако ќе ги внесете активациските кодови ќе Ви се појави нов екран каде потребно ќе биде да креирате ПИН код со кој ќе се најавувате на апликацијата S-Banka.

МОИ СМЕТКИ

Трансакциска сметка - резиденти - S...

250-0000000000-00MKD

Расположливи средства
2.473.642,00 MKD

Дозволено пречекорување
0,00 MKD

Visa Gold Sparkasse

14-000-0000000.0/0000MKD

Расположливи средства
300.000,00 MKD

Тековен лимит
300.000,00 MKD

Примероци

Режиски трошоци

С Т...

Со ПИН кодот кој сте го избрале сега може да се најавите и да ја користите апликацијата S-Banka

Доколку имате потреба од дополнителни појаснувања или водење низ процесот на активација можете да се обратите на 02/308 7360.

Ви благодариме на довербата!